

2379.

Врз основа на член 31 став (4) од Законот за процена („Службен весник на Република Македонија” бр.115/10, 158/11, 185/11 и 64/12), министерот за транспорт и врски, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАГРАДАТА ЗА ИЗВРШЕНА РАБОТА
И НАДОМЕСТОКОТ ЗА РЕАЛНО ПОТРЕБНИТЕ ТРОШОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ
НА ПРОЦЕНА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на пресметување на наградата за извршена работа и надоместокот за реално потребните трошоци за вршење на процена на транспортни средства кој го наплаќаат овластените проценувачи за извршената процена.

Член 2

Висината на наградата за извршена процена на транспортни средства изнесува:

I.	ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА	
1.	од 1 до 3 возила, за возило	4.000,00 ден без ДДВ
2.	од 4 до 10 возила, за возило	3.600,00 ден без ДДВ
3.	од 11 до 20 возила, за возило	3.400,00 ден без ДДВ
4.	над 20 возила, за возило	3.300,00 ден без ДДВ
5.	Патничките моторни возила со работна зафатнина на моторот помала од 1000 см ³ и старост на возилото поголема од 25 години	- 20 % од висината на наградата за извршена процена утврдена во точките 1, 2, 3 и 4
II.	МОТОЦИКЛИ	
1.	Мотоцикл	1.500,00 ден без ДДВ
2.	Велосипеди со мотор до 50 см ³ и старост поголема од 3 години	- 20 % од висината на наградата за извршена процена утврдена во точката 1
III.	ТОВАРНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА, ВЛЕКАЧИ И АВТОБУСИ	
1.	од 1 до 3 возила, за возило	6.000,00 ден без ДДВ
2.	од 4 до 10 возила, за возило	5.400,00 ден без ДДВ
3.	од 11 до 20 возила, за возило	5.100,00 ден без ДДВ
4.	над 20 возила, за возило	4.900,00 ден без ДДВ
IV.	ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА	
1.	од 1 до 3 возила, за возило	2.000,00 ден без ДДВ
2.	од 4 до 10 возила, за возило	1.800,00 ден без ДДВ
3.	од 11 до 20 возила, за возило	1.700,00 ден без ДДВ
4.	над 20 возила, за возило	1.600,00 ден без ДДВ
V.	ЗЕМЈОДЕЛСКА МЕХАНИЗАЦИЈА	
1.	од 1 до 3 возила, за возило	2.500,00 ден без ДДВ
2.	од 4 до 10 возила, за возило	2.200,00 ден без ДДВ
3.	од 11 до 20 возила, за возило	2.000,00 ден без ДДВ
4.	над 20 возила, за возило	1.900,00 ден без ДДВ
VI.	ПРИКЛУЧНИ СРЕДСТВА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ МАШИНИ	
1.	парче	600,00 ден без ДДВ
VII.	ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА	
1.	од 1 до 3 возила, за возило	6.000,00 ден без ДДВ
2.	од 4 до 10 возила, за возило	5.400,00 ден без ДДВ
3.	од 11 до 20 возила, за возило	5.100,00 ден без ДДВ
4.	над 20 возила, за возило	4.900,00 ден без ДДВ
VIII.	ВИЛУШКАРИ	
1.	од 1 до 3 возила, за возило	3.000,00 ден без ДДВ
2.	од 4 до 10 возила, за возило	2.700,00 ден без ДДВ
3.	од 11 до 20 возила, за возило	2.500,00 ден без ДДВ
4.	над 20 возила, за возило	2.400,00 ден без ДДВ
IX.	ПЛОВНИ ОБЈЕКТИ	
1.	чамец, моторен чамец и други пловни објекти без сопствен погон наменети за спорт и рекреација	2.000,00 ден без ДДВ

2.	глисер и скутер	3.000,00 ден без ДДВ
3.	брод и друг пловен објект наменети за превоз на патници и стока	20.000,00 ден без ДДВ
4.	Јахта	30.000,00 ден без ДДВ
X. ВОЗДУХОПЛОВИ		
1.	воздухоплов за превоз на лица, предмети и товар	50.000,00 ден. без ДДВ
2.	воздухоплов за воздухопловно-спортски активности и за обука на летачки персонал	18.000,00 ден. без ДДВ
3.	воздухоплов за посебни воздухопловни активности на Министерството за внатрешни работи (полициски воздухоплови), за укажување на медицинска помош и за вршење на специјализирани услуги	60.000,00 ден. без ДДВ
4.	воздухоплов за посебни воздухопловни активности на Министерството за одбрана (воени воздухоплови)	70.000,00 ден. без ДДВ
XI. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ВОЗИЛА		
	Влечно возило	20.000,00 ден без ДДВ
	Влечено возило	10.000,00 ден без ДДВ

Член 3

Висината на наградата за извршената процена може да биде пониска, но не повеќе од 20 % од утврдената во член 2 на овој правилник.

Член 4

Надоместокот за реално потребни трошоци за вршење на процената се пресметуваат врз основа на:

- реално направените трошоци за превоз надвор од седиштето на проценувачот и тоа до висина на трошоците на возниот билет што го користел проценувачот, односно 30% од трошоците за гориво и патарини при користење на сопствено возило;
- трошоци за ноќевање направени надвор од седиштето на проценувачот и
- трошоци за копирање, превод и слично направени над 1000 денари.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 01-6570
10 јули 2013 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.